





Во август, здружението стигна до значаен јубилеј. Отворете ги прозорците десет години промовира асистивна технологија во Македонија, нуди индивидуализирана поддршка, преку различни проекти поддржува инклузија на лицата со попреченост и гради врски со организации и институции од земјава и странство!

Повеќе од двесте корисници



● 2006 ● 2007 ● 2008 ● 2009 ● 2010 ● 2011 ● 2012 ● 2013 ● 2014 ● 2015

Обучени лица повеќе од три илјади лица



2006 2007 2008 2011 2013 2014 2015



Признанија



Соработка со различни чинители

- Факултет за информатички науки и инжењерство од 2006
- Институт за дефектологија од 2008
- Министерство за информатичко општество и администрација од 2006 година
- Министерство за труд и социјална политика од 2007
- Министерство за образование и наука од 2010 година
- Локални заедници од 2007

Почетоците на Отворете ги прозорците

„Скопје доби центар за асистивна технологија за пример и надвор од границите на Македонија“



Кога помислувам на почетоците на Отворете ги прозорците ми изгледа како да беше вчера. Кога побараа од мене да напишам нешто за десетгодишницата за да се потсетиме на приказната за основањето е тогаш сфатив дека поминале десет години. Времето изминува, но убаво е кога има човек со што да се пофали.

Се започна кога работев во француската хуманитарна организација Хендикеп Интернационал. Таму научив многу за попреченоста и запознав прекрасни луѓе. Работевме заедно со Лидија Крстевска Дојчиновска, дефектолог што се интересираше многу за информатиката. На залезот на мисијата на Хендикеп Интернационал на Балканот, имав прилика да го посетам седиштето на организацијата во Лион, Франција. Да бидам искрен, не ми остави некој впечаток, зграда како и секоја останата полна со луѓе пред компјутер. Вториот ден од посетата во Лион, ме однесоа во центарот за асистивна технологија ICOM, основан од организацијата во која што бев вработен. Тоа беше незаборавно и инспиративно искуство. Прекрасен мал центар каде лицата со попреченост од цел Лион доаѓаа да се обучат, или да им се препорача асистивен уред. Прекрасен тим од ентузијастички под водство на Стефани Лусиен-Брун. Благодарност до неа и до целиот тим што ми пренесоа енергија што се уште ја чувствувам. Назад се вратив со идеја дека таков центар мора да се направи и во Скопје. И раскажав на Лидија и заедно разговаравме со регионалниот директор на Хендикеп Интернационал, Александар Кор. Тој со цел ентузијазам ни посочи дека ние сме вистинските луѓе за тоа и ни ја понуди сета своја поддршка. И така при-

казната почна. Дефектолог и информатичар регистрираа здружение на граѓани. Имавме поддршка од нашиот веќе бивш работодавач. Од Хендикеп Интернационал освен финансиска поддршка како зајакнување го добивме и окупациониот терапевт Силван Рукс, кој една година ни помагаше во градењето на организацијата.

Организацијата почна да работи. Се скенираа потреби, искуствата се таложеа, првите резултати пристигнуваа. Растевме, тоа беше прекрасен период. Во тој убав период и добри луѓе ни доаѓаа, дојде Реџина Хајнс, која не научи на ред и ни даде основа за стабилен и планиран раст, но и контакти со донори и поддржувачи. Ни се придрижи и Дао Тран, волонтер од Мировниот Корпус која даде неприкосновен придонес во здружението, нејзината Њујоршка енергија и работна етика не забрза и нас.

И оттука работите одеа, не запираа...

Тони Бачваровски
инженер по компјутерски науки
основач на Отворете ги прозорците

Целиот текст за основањето на здружението може да го прочитате на веб страницата на здружението.



Тридневна обука во Охрид

Во јули, во хотел „Милениум“ во Охрид, Отворете ги прозорците одржа тридневна обука за стратешко користење на информациите од истражувањата спроведени во 2014 и 2015 година.

Целта на обуката беше да ја олесни подготовката на сеопфатен извештај за состојбата на правата на лицата со попреченост во Македонија.

На обуката имаше четириесетина учесници, претставници на граѓански организации, националните и локалните власти и медиумите. Истражувачите пред присутните ги споделија своите искуства и наоди од секоја од трите области што ги истражуваа: лични искуства, политиките на државата и медиумската слика во однос на попреченоста. Исто така, учесниците на обуката дискутираа како податоците од истражувањето да стигнат до механизмите за заштита на човековите права.



Излегоа од печат три извештаи

Во август излегоа од печат три извештаи во врска со состојбата на лицата со попреченост во Република Македонија.

Публикацијата „Известувањето на медиумите за лицата со попреченост“ содржи наоди од мониторингот на медиумите, во периодот од јули 2014 до јануари 2015 година. Беа анализирани 718 текстови и прилози од национални и локални весници, телевизиски канали и радиостаници. Исто така, во истражувањето беа опфатени дваесетина онлајн медиуми.



Извештајот „Законите и политиките на Република Македонија во полето на попреченоста“ ги опфаќа областите: пристапност (физичка средина, транспорт, информации и комуникации), образование, здравје, работа и вработување, соодветен животен стандард и социјална заштита.

Изданието „Мониторинг на лични искуства на лицата со попреченост во Република Македонија“ зе заснова на сведоштвата на повеќе од 100 лица. Нивните искуства ја опишуваат реалноста на 15% од нашите сограѓани, некои од нив наши роднини, соседи и пријатели.

Наодите од овие три публикации послужува да се изготви сеопфатен извештај, преведен на англиски и албански јазик. Сите изданија може да ги најдете на веб страницата на здружението.

Обучувачите од партнерската организација, Центар за ориентација во заедницата (ЦОД) од Србија го олеснија процесот на дефинирање на идните чекори во насока на застапување и лобирање користејќи го сеопфатениот извештај од мониторингот.

Овие активности се дел од проектот „Слушнете го нашиот глас“, финансиран од Европска Унија. Проектот е дел од глобалната иницијатива за промоција на правата од областа на попреченоста (Disability Rights Promotion International - D.R.P.I.).

Донација и работилница за центарот Порака од Неготино

Тимот на Отворете ги прозорците донираше асистивни уреди и софтвер во Центарот за помош на лица со ментален хендикеп Порака од Неготино. На 10 јули, тимот го посети центарот и одржа работилница за употреба на асистивните уреди и софтверските прилагодувања за полесен пристап до компјутерот.

Оваа активност беше поттикната од волонтерот на мисијата на Мировниот корпус во Македонија, Брајан Фицпатрик, кој во април обезбеди средства да го опреми центарот со нови компјутери. Заедничката соработка овозможи пристап до информатичката технологија за 55 корисници на центарот.



Нова иницијатива за одржливо вработување

Отворете ги прозорците започнува иницијатива за вклучување на лицата со попреченост на отворениот пазар на трудот.

Целта е да се изнајде начин за одржливо вработување, којшто ќе понуди нови можности за нивен активен придонес во заедницата. Вработувањето е еден од клучните фактори за независно и самостојно живеење.



Во рамките на овој проект Отворете ги прозорците, во партнерство со здружението Конект, ќе соработува со компании од скопскиот регион кои сакаат да обезбедат пристапни и продуктивни работни места.

Кратки вести

- Во јули, продавачите на Лице в лице беа во посета на здружението. Средбата како и секогаш беше пријатна, а Младен ги убеди сите во тимот да го купат шеснаесетото издание на списанието.
- Во август, дел од тимот на Отворете ги прозорците учествуваше на работилница за изработка на комуникациска стратегија за вклучување на децата со попреченост, организирана од УНИЦЕФ
- Во август, претставници на софтверската фирма Ендава, го посетија здружението. На средбата се дискутираше за можна идна соработка.
- Во септември, претставници на здружението учествуваа на годишната конференција на Телецентар Европа: Дигитално зајакнати Европјани, што се одржа во Белград.
- Во ноември, во Даблин, во рамки на мрежата ЕНТЕЛИС ќе се одржи семинарот „Намалување на дигиталниот јаз: улогата на образованието“. За информации во врска со пријавувањето и регистрацијата следете ја веб страницата на здружението.